



Global Media Group

СПОРТСКИ ЦЕНТАР
БОРИС ТРАЈКОВСКИ

Скопски саем

Република Северна Македонија
Министерство за култура

ПОКРОВИТЕЛ НА САЕМОТ/PATRON OF THE FAIR:

САЕМ НА КНИГА 2023
BOOK FAIR 2023
04-10.05.2023

info@gmg.mk

ГЛОБАЛ МЕДИА ГРУП ДООЕЛ Скопје
Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - 1000 Скопје
бул. 8-ми септември бр.13
info@gmg.mk
www.skopskisaem.mk
Рок за пријавување: 31.03.2023GLOBAL MEDIA GROUP Skopje
R.North Macedonia - 1000 Skopje
bul. 8-mi Septemvri no.13
info@gmg.mk
www.skopskisaem.mk
Application deadline: 31.03.2023ПРИЈАВА / ДОГОВОР ЗА УЧЕСТВО НА САЕМ
APPLICATION FORM / CONTRACT FOR PARTICIPATION IN THE FAIR

Бр./No.

Полно име на фирма изложувач согласно печатот:
Full name of the participating company as written on its stamp:Адреса / Град:
Address / Place:Телефон / Факс:
Phone / Fax:E-mail / WEB страна:
E-mail / WEB:Матична банка:
Bank:Овластено лице за контакт:
Authorized contact person:Жиро сметка:
Bank account:Телефон на овластено лице за контакт:
Phone of authorized contact person:Даночен број:
(Only for Macedonian companies)E-mail на овластеното лице за контакт:
E-mail of authorized contact person:

ЗАКУПУВАМЕ / WE ORDER

Закуп на изложбен простор со стандардна изведба во централен дел на хала со 4 отворени страни (мин. 100 m²)
Exhibition area with construction of standard stand in central part of the Hall with 4 open sides (min. 100 m²) _____ m² 29 €/m²Закуп на изложбен простор со стандардна изведба во централен дел на хала со 3 отворени страни (мин. 45 m²)
Exhibition area with construction of standard stand in central part of the Hall with 3 open sides (min. 45 m²) _____ m² 29 €/m²Закуп на изложбен простор со стандардна изведба во страничен дел на хала со 1 отворена страна (мин. 9 m²)
Exhibition area with construction of standard stand in side part of the Hall with 1 open side (min. 9 m²) _____ m² 29 €/m²Закуп на изложбен простор со стандардна изведба во хол пред влез во хала
Exhibition area with construction of standard stand in lobby in front of the Hall _____ m² 25 €/m²Паушален потрошок за електрична енергија / Flat rate for electricity
- За закупен изложбен простор до 40 m² / For rented exhibition space up to 40 m² 40 € еднократно / one-time payment
- За закупен изложбен простор над 40 m² / For rented exhibition space over 40 m² 70 € еднократно / one-time paymentЗголемена висина на штанд за 90cm за брендирање(рекламно пано) /
Higher exhibition stand for 90cm(additional extension) 150 € еднократно / one-time payment

Во цените не е пресметан ДДВ од 18% | 18% VAT is not included in the prices

УСЛУГИ ВКЛУЧЕНИ ВО ИЗРАБОТКА НА СТАНДАРДЕН ШТАНД/ SERVICES INCLUDED IN STANDARD STAND CONSTRUCTION

- | | |
|--|---|
| 1. Обложување на под со теписон / Wall-to-wall carpeting | 4. Чистење на штандот
Cleaning of stand |
| 2. Обработка на ѕидовите со дуплекс бели табли
Setting walls with white duplex panels | 5. Обезбедување на експонатите од кражба вон работното време на саемот
Security of exhibits against theft after the working time of the fair |
| 3. Испишување на една фирма со лого со димензија 200 x 300 cm
Writing of one signboard with logo, size 200 x 300 cm | |

Инвентар Furniture	16-25 m ²	26-60 m ²	61-100 m ²	над/over 100 m ²
Маса / Table	1	2	3	4
Столица / Chair	3	6	9	12

Организатор / Organizer

Скопје / Skopje, _____

Изложувач / Participating company

Потпис и печат / Signature and stamp

Датум / Date

Потпис и печат / Signature and stamp

ПОТВРДА ЗА ДОДЕЛЕНИОТ ПРОСТОР / CONFIRMATION FOR THE ALLOTTED SPACE

m ²	Хала бр. Hall No.	Штанд бр. Stand No.
m ²		
Датум: Date:	за Организатор for Organizer	

Глобал Медиа Груп ДООЕЛ - Скопје, има склучено ДОГОВОР за закуп за организирање саемски манифестации. Изложбениот простор ќе биде доделен на изложувачите во подзакуп за време на саемската манифестација.

УРЕДУВАЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА НА ИЗЛОЖБЕНИОТ ПРОСТОР

- Штандот технички може да го изведе Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје, изложувачот во сопствена режија или трето лице за сметка на изложувачот.
- Доколку штандот го изведе изложувачот во сопствена режија (сам или трето лице), должен е да плати такса од 3€/m².
- Паушален потрошок на електрична енергија е дефиниран во Пријавата/Договор за учество на саем.
- Изгледот на штандот го дефинира архитектот ангажиран од Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје во соработка со претставник на изложувачот.
- Дополнителните измени и преправки направени во последните 3 дена пред почетокот на манифестацијата се наплатуваат со цени повисоки за 30% од цената.
- Максималната висина на штандовите (внатрешен изложбен простор) изнесува 250 cm, освен во средишните делови каде што не ја нарушува концепцијата на халата, а по претходно одобрен проект.
- Уредувањето на просторот може да започне 2 дена пред почетокот на манифестацијата во редовно работно време од 8 до 20 часот.
- Демонтажата на штандот, подигнувањето на експонатите и инвентарот треба да заврши најдоцна 1 ден по завршување на манифестацијата.
- За време на уредувањето на изложбениот простор изложувачот, односно изведувачот е должен да ги почитува прописите за П.П заштита и заштита при работа дадени во упатството.
- Демонстрацијата на машини и опрема, дегустација на прехранбени производи, како и продажба на изложените производи на штандот се дозволува само со претходна согласност на Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје.
- Изложувачот е должен изложбениот простор, штандот или инвентарот, со кои се задолжил по завршувањето на саемот да ги предаде во иста состојба во која ги примил, а настанатата штета е должен да ја надомести. Изложувачот е должен да се придржува на одредбите на упатството за изложувачи на Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје.

ОДГОВОРНОСТИ

- Изложувачот е должен во период на монтажа и демонтажа, како и во работното време на манифестацијата да обезбеди постојано присутно одговорно лице на штандот.
- Доколку настане штета, кражба или слично на изложените експонати во тек на работното време на саемот, во период на монтажа или демонтажа, одговорноста за настанатата штета паѓа на товар на изложувачот.
- Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје ја презема одговорноста на обезбедување на експонатите вон работното време на саемот т.е. во времето од затворањето до отворањето наредниот ден.
- Изложувачот е должен изложените експонати да ги осигура самиот кај осигурително друштво.
- Организаторот го задржува правото на одложување или откажување на манифестацијата од објективни или vis major причини.
- Организаторот не е одговорен за одложување на саемската манифестација, доколку истото настане како резултат на рестрикции воведени од надлежен орган.

ОТСТАПУВАЊЕ ОД САЕМСКИОТ РЕД

- Двете договорни страни се согласни во случај на спор да биде надлежен Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- По извршеното пријавување од страна на изложувачот, Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје доставува про-фактура за сите услуги кои изложувачот ги има наведено во пријавата, по официјалниот ценовник на услугите наведен во истата. Изложувачот е должен да изврши уплата во целост на износот од про-фактурата во рокот утврден во про-фактурата.
- Доколку изложувачот не го уплати во целост износот од про-фактурата во предвидениот рок, должен е да приложи гаранција за плаќањето.
- Во случај изложувачот да не плати 30 дена пред манифестацијата, Глобал Медиа Груп ДООЕЛ – Скопје не му ја гарантира локацијата на штандот.
- По завршување на саемската манифестација на изложувачот ќе му биде доставена конечна фактура во која се наведени сите користени услуги по официјалниот ценовник наведен во Пријавата-Договор за учество на саем. Цените се без пресметан ДДВ. Изложувачот е обврзан да ја плати во целост конечната фактура, во валутниот рок назначен во фактурата.
- Со потпишување на оваа Пријава-Договор за учество на саем, изложувачот е согласен со условите кои се составен дел на истата, како и со начинот на плаќање наведен во Пријавата-Договорот.

ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ

- Глобал Медиа Груп во целост ги почитува и применува донесените протоколи за одржување на јавни настани од надлежните институции и сите услови на одржување на настанот ќе бидат соодветно прилагодени.
- Глобал Медиа Груп се обврзува да ги информира изложувачите за сите мерки кои треба да се преземат за безбедно одржување на настанот, како и за сите евентуално настанати промени во најкраток можен период.

ПОДНЕСЕНАТА ПРИЈАВА Е НЕОТПОВИКЛИВА И ОБВРЗУВАЧКА ЗА ИЗЛОЖУВАЧОТ ДОКОЛКУ НЕ ЈА ОТКАЖЕ ПО ПИСМЕН ПАТ 30 ДЕНА ПРЕД САЕМОТ.

